

REACH MAGNUM Staplers

Код на деловно	Деловна на линија	Цвета	Височина на батерија	Височина на деловна глава
REACHSM1	Измониторана тесна тесна	Сиво	2,5 mm	10 mm
REACHSM1	Тесна тесна	Сиво	2,5 mm	10 mm
REACHSM1	Обимна тесна	Сиво	1,5 mm	1,5 mm
REACHSM1	Обимна тесна	Сиво	1,5 mm	1,5 mm
REACHSM1	Обимна тесна	Сиво	1,5 mm	1,5 mm
REACHSM1	Обимна тесна	Сиво	1,5 mm	1,5 mm
REACHSM1	Обимна тесна	Сиво	1,5 mm	1,5 mm
REACHSM1	Обимна тесна	Сиво	1,5 mm	1,5 mm
REACHSM1	Обимна тесна	Сиво	1,5 mm	1,5 mm
REACHSM1	Обимна тесна	Сиво	1,5 mm	1,5 mm

Графикон 01 - Аксесори

Торгово име	Код продукта
REACH Curve Tool Accessory	RB1
REACH Battery	RBA
REACH Curve Tool Accessory	RB1

Инструкти за употреба

Номенклатура (Инструкција 01)		
A) Челост на ножеви	B) Челост на Панет за Презареждане	C) Жаг на Теболд
D) Знак за рязане	E) Стопа за поддржане на панет	F) Индикатор на острие на панет
G) Ставка за артикулација	H) Вал	I) Стоп за артикулација
J) Дршка за заварување	K) Превключувач за обршане на панет	L) Бутон за осовободување на панет
M) Бутон за осовободување на ножеви	N) Ручен превключувач	O) Панет на батерија
P) Тригер за затворање	Q) Тригер за стројење	R) Индикатор на батерија
S) Илустрација за задржане на скоби	T) Панет за презареждане	U) Стоп за поддржане на панет
V) Останки	W) Промоционален знак	X) Асесорус до илустрицото нацртавање

BG Ендоскопски моторизирани режечки тебледи (Инструкција)

CS Endoskopický stapler s motorovým režáním (Návod k použití)

DE Powered endoskopischer Linear Cutter Stapler (Gebrauchsanweisung)

EL Ενδοσκοπικό ηλεκτροκίνητο συρραπτικό συρραφής-διατομής (Οδηγίες)

ES Endopagapador motorizada de corte (Instrucciones)

ET Endoskopiline motoriseeritud stapler lõikaja (Kasutusjuhend)

FR Agrafeuse coupante endoscopique motorisée (Instructions)

HR Endoskopski motorizirana klematica (Upute)

HU Endoszkóp motoros vágó tűzőképek (Utasítók)

IT Endoscopiche Motorizzate con Lama (Istruzioni)

LT Endoskopinis motorizuotas siuvimo - pjovimo aparatas (Instrukcija)

LV Endoskopiskie motorizēti griešanas skatāvēji (Instrukcijas)

NL Endoscopische motoriseerde stapler (Instructies)


PL Endoskopowe zszywczące tnące z napędem elektrycznym (Instrukcje)

PT Endoagrafador motorizado de corte (Instruções)

RO Capșatoare motorizate endoscopice cu taiere (Instrucțiuni)

SK Endoskopický stapler s motorovým rezáním (Návod na použitie)

SL Endoskopski motorizirani spenjalnik (Navodila)



Rev. A.0



Reach Surgical, Inc.
120 Xinxing Road, West Zone, TEDA, 300462
Tianjin, China

MDSS GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

Issue date: 2024-08-15

Инструменти/Илустрации/Abbildungen/Εικόνες/Ilustraciones/Иллюстрации/Ilustrazioni/Skizma/Illustracões/Ilustrazioni/Ilustrações/Abbildungen/Илустрације/Ilustracije/Ilustrazione/Ilustrazioni

01

F
E B G
H I J K L M N O
P
Q
R S
T U
V W
X
Y
Z

02

F
E B G
H I J K L M N O
P
Q
R S
T U
V W
X
Y
Z

03

F
E B G
H I J K L M N O
P
Q
R S
T U
V W
X
Y
Z

04

F
E B G
H I J K L M N O
P
Q
R S
T U
V W
X
Y
Z

08

F
E B G
H I J K L M N O
P
Q
R S
T U
V W
X
Y
Z

09

F
E B G
H I J K L M N O
P
Q
R S
T U
V W
X
Y
Z

10

F
E B G
H I J K L M N O
P
Q
R S
T U
V W
X
Y
Z

06

F
E B G
H I J K L M N O
P
Q
R S
T U
V W
X
Y
Z

BG

Ендоскопски моторизирани режечки тебледи (Инструкција)

Преди да користите овој теблед, може, прочете внимателно следното содржинање.

Това документ е предизвикан да помогне при користањето на тој производ. Тој не е справачки за хируршки или заеднички режечки теблед. Тој е предизвикан да помогне при користањето на тој производ. Тој не е справачки за хируршки или заеднички режечки теблед.

Описанието на устројството

Моторизираниот ендоскопски теблед на Reach Magnum Staplers (наредени по-долу Теболд) са ѕверски инструмент за ендоскопска употреба на едни панети, кога ендоскопскиот режечки теблед е користен за задржане на панетот до нормално на ниво на рязане. Валот може да се врти слободно и двете сосови, а шарнирниот механизам да се врти слободно, додека се вклопуваат на објектот на рязане.

Преди да користите овој теблед, може да проверите внимателно следното содржинање.

Не заборавете Теболдите постојат 12 тип.

Не заборавете Теболдите вклучуваат до 12 тип.

Исплозување на материјал за поддржане на линијата на скобите може да намалата максималната брзина на истражување.

Тој инструмент е предизвикан за преврзанае, резецира на ткива или сцдавање на анатомски.

Позамена

Тој инструмент е предизвикан за се използва со ѕветлина за трансакција, резецира или сцдавање на анатомски. Тој инструмент намери приложението и отворението и минимално инвазивно инструмент, вклучително и грндата, нормална, илустрацијата и илустрацијата. Тој се използва за трансакција и резецира на бели дебелите, бронхијални ткива, черва, стомак, урени, бубрези, мацка.

Процедурата на презареждане

Минимално инвазивно процедура на медицински специјалисти, којшто го користат за хируршки цели.

Среда на употреба на презареждането

Минимално инвазивно процедура на медицински специјалисти, којшто го користат за хируршки цели.

Предизвикајте група на пациенти

Клинички персонал и поволе надзор, при што се налага забелешка на резултатите на одредени ткива и устројството, којшто е користено.

Клинички валза

Минимално инвазивно процедура на медицински специјалисти, којшто го користат за хируршки цели.

Противопоказания

1. Не исплозувајте Теболдот вперу едематозна ткива, ткива со тврдејба дебел мускулен слой или ткива со лоша задржавајќа способност.

2. Не исплозувајте Теболдот вперу којшто е остарел од употреба/превозана расона кокоца.

3. Не исплозувајте Теболдот вперу којшто е остарел од употреба/превозана расона кокоца.

4. Не исплозувајте Теболдот вперу истрена или истрена ткива.

5. Не исплозувајте Теболдот вперу којшто е остарел од употреба/превозана расона кокоца.

6. Не исплозувајте вперу ткива, којшто не може да биде правилно компресиран до дисталниот контрол.

7. Не исплозувајте вперу ткива, којшто не може да биде правилно компресиран до дисталниот контрол.

8. Не исплозувајте вперу ткива, којшто не може да биде правилно компресиран до дисталниот контрол.

9. Теболдот не е предизвикан за употреба, којшто хируршкиот сцдавање е противоказано.

Информација за свемостојност

Теболдот е предизвикан за употреба на батерија и Панет за презареждане, посочени во тој документ.

Аксесориите на трети страни се свемостојни.

Како Теболдот е предизвикан за минимално инвазивно хирургија, едни Тригер и Необионд.

Теболдот е предизвикан за преврзанае на панетот на Reach Magnum Staplers (наредени по-долу Теболд) са ѕверски инструмент за ендоскопска употреба на едни панети, кога е ендоскопскиот режечки теблед е користен за задржане на панетот до нормално на ниво на рязане. Валот може да се врти слободно и двете сосови, а шарнирниот механизам да се врти слободно, додека се вклопуваат на објектот на рязане.

Преди да користите овој теблед, може да проверите внимателно следното содржинање.

Не заборавете Теболдите постојат 12 тип.

Не заборавете Теболдите вклучуваат до 12 тип.

Исплозување на материјал за поддржане на линијата на скобите може да намалата максималната брзина на истражување.

Тој инструмент е предизвикан за преврзанае, резецира на ткива или сцдавање на анатомски.

Позамена

Тој инструмент е предизвикан за се използва со ѕветлина за трансакција, резецира или сцдавање на анатомски. Тој инструмент намери приложението и отворението и минимално инвазивно инструмент, вклучително и грндата, нормална, илустрацијата и илустрацијата. Тој се използва за трансакција и резецира на бели дебелите, бронхијални ткива, черва, стомак, урени, бубрези, мацка.

Процедурата на презареждане

Минимално инвазивно процедура на медицински специјалисти, којшто го користат за хируршки цели.

Среда на употреба на презареждането

Минимално инвазивно процедура на медицински специјалисти, којшто го користат за хируршки цели.

Предизвикајте група на пациенти

Клинички персонал и поволе надзор, при што се налага забелешка на резултатите на одредени ткива и устројството, којшто е користено.

Клинички валза

Минимално инвазивно процедура на медицински специјалисти, којшто го користат за хируршки цели.

Противопоказания

1. Не исплозувајте Теболдот вперу едематозна ткива, ткива со тврдејба дебел мускулен слой или ткива со лоша задржавајќа способност.

2. Не исплозувајте Теболдот вперу којшто е остарел од употреба/превозана расона кокоца.

3. Не исплозувајте Теболдот вперу којшто е остарел од употреба/превозана расона кокоца.

4. Не исплозувајте Теболдот вперу истрена или истрена ткива.

5. Не исплозувајте Теболдот вперу којшто е остарел од употреба/превозана расона кокоца.

6. Не исплозувајте вперу ткива, којшто не може да биде правилно компресиран до дисталниот контрол.

7. Не исплозувајте вперу ткива, којшто не може да биде правилно компресиран до дисталниот контрол.

8. Не исплозувајте вперу ткива, којшто не може да биде правилно компресиран до дисталниот контрол.

9. Теболдот не е предизвикан за употреба, којшто хируршкиот сцдавање е противоказано.

Информација за свемостојност

Теболдот е предизвикан за употреба на батерија и Панет за презареждане, посочени во тој документ.

Аксесориите на трети страни се свемостојни.

Како Теболдот е предизвикан за минимално инвазивно хирургија, едни Тригер и Необионд.

Теболдот е предизвикан за преврзанае на панетот на Reach Magnum Staplers (наредени по-долу Теболд) са ѕверски инструмент за ендоскопска употреба на едни панети, кога е ендоскопскиот режечки теблед е користен за задржане на панетот до нормално на ниво на рязане. Валот може да се врти слободно и двете сосови, а шарнирниот механизам да се врти слободно, додека се вклопуваат на објектот на рязане.

Преди да користите овој теблед, може да проверите внимателно следното содржинање.

Не заборавете Теболдите постојат 12 тип.

Не заборавете Теболдите вклучуваат до 12 тип.

Исплозување на материјал за поддржане на линијата на скобите може да намалата максималната брзина на истражување.

Тој инструмент е предизвикан за преврзанае, резецира на ткива или сцдавање на анатомски.

Позамена

Тој инструмент е предизвикан за се използва со ѕветлина за трансакција, резецира или сцдавање на анатомски. Тој инструмент намери приложението и отворението и минимално инвазивно инструмент, вклучително и грндата, нормална, илустрацијата и илустрацијата. Тој се използва за трансакција и резецира на бели дебелите, бронхијални ткива, черва, стомак, урени, бубрези, мацка.

Процедурата на презареждане

Минимално инвазивно процедура на медицински специјалисти, којшто го користат за хируршки цели.

Среда на употреба на презареждането

Минимално инвазивно процедура на медицински специјалисти, којшто го користат за хируршки цели.

Предизвикајте група на пациенти

Клинички персонал и поволе надзор, при што се налага забелешка на резултатите на одредени ткива и устројството, којшто е користено.

Клинички валза

Минимално инвазивно процедура на медицински специјалисти, којшто го користат за хируршки цели.

Противопоказания

1. Не исплозувајте Теболдот вперу едематозна ткива, ткива со тврдејба дебел мускулен слой или ткива со лоша задржавајќа способност.

2. Не исплозувајте Теболдот вперу којшто е остарел од употреба/превозана расона кокоца.

3. Не исплозувајте Теболдот вперу којшто е остарел од употреба/превозана расона кокоца.

4. Не исплозувајте Теболдот вперу истрена или истрена ткива.

5. Не исплозувајте Теболдот вперу којшто е остарел од употреба/превозана расона кокоца.

6. Не исплозувајте вперу ткива, којшто не може да биде правилно компресиран до дисталниот контрол.

7. Не исплозувајте вперу ткива, којшто не може да биде правилно компресиран до дисталниот контрол.

8. Не исплозувајте вперу ткива, којшто не може да биде правилно компресиран до дисталниот контрол.

9. Теболдот не е предизвикан за употреба, којшто хируршкиот сцдавање е противоказано.

Информација за свемостојност

Теболдот е предизвикан за употреба на батерија и Панет за презареждане, посочени во тој документ.

Аксесориите на трети страни се свемостојни.

Како Теболдот е предизвикан за минимално инвазивно хирургија, едни Тригер и Необионд.

Теболдот е предизвикан за преврзанае на панетот на Reach Magnum Staplers (наредени по-долу Теболд) са ѕверски инструмент за ендоскопска употреба на едни панети, кога е ендоскопскиот режечки теблед е користен за задржане на панетот до нормално на ниво на рязане. Валот може да се врти слободно и двете сосови, а шарнирниот механизам да се врти слободно, додека се вклопуваат на објектот на рязане.

Преди да користите овој теблед, може да проверите внимателно следното содржинање.

Не заборавете Теболдите постојат 12 тип.

Не заборавете Теболдите вклучуваат до 12 тип.

Исплозување на материјал за поддржане на линијата на скобите може да намалата максималната брзина на истражување.

Тој инструмент е предизвикан за преврзанае, резецира на ткива или сцдавање на анатомски.

Позамена

Тој инструмент е предизвикан за се използва со ѕветлина за трансакција, резецира или сцдавање на анатомски. Тој инструмент намери приложението и отворението и минимално инвазивно инструмент, вклучително и грндата, нормална, илустрацијата и илустрацијата. Тој се използва за трансакција и резецира на бели дебелите, бронхијални ткива, черва, стомак, урени, бубрези, мацка.

Процедурата на презареждане

Минимално инвазивно процедура на медицински специјалисти, којшто го користат за хируршки цели.

Среда на употреба на презареждането

Минимално инвазивно процедура на медицински специјалисти, којшто го користат за хируршки цели.

Предизвикајте група на пациенти

Клинички персонал и поволе надзор, при што се налага забелешка на резултатите на одредени ткива и устројството, којшто е користено.

Клинички валза

Минимално инвазивно процедура на медицински специјалисти, којшто го користат за хируршки цели.

Противопоказания

1. Не исплозувајте Теболдот вперу едематозна ткива, ткива со тврдејба дебел мускулен слой или ткива со лоша задржавајќа способност.

2. Не исплозувајте Теболдот вперу којшто е остарел од употреба/превозана расона кокоца.

3. Не исплозувајте Теболдот вперу којшто е остарел од употреба/превозана расона кокоца.

4. Не исплозувајте Теболдот вперу истрена или истрена ткива.

5. Не исплозувајте Теболдот вперу којшто е остарел од употреба/превозана расона кокоца.

6. Не исплозувајте вперу ткива, којшто не може да биде правилно компресиран до дисталниот контрол.

7. Не исплозувајте вперу ткива, којшто не може да биде правилно компресиран до дисталниот контрол.

8. Не исплозувајте вперу ткива, којшто не може да биде правилно компресиран до дисталниот контрол.

9. Теболдот не е предизвикан за употреба, којшто хируршкиот сцдавање е противоказано.

Информација за свемостојност

Теболдот е предизвикан за употреба на батерија и Панет за презареждане, посочени во тој документ.

Аксесориите на трети страни се свемостојни.

Како Теболдот е предизвикан за минимално инвазивно хирургија, едни Тригер и Необионд.

Теболдот е предизвикан за преврзанае на панетот на Reach Magnum Staplers (наредени по-долу Теболд) са ѕверски инструмент за ендоскопска употреба на едни панети, кога е ендоскопскиот режечки теблед е користен за задржане на панетот до нормално на ниво на рязане. Валот може да се врти слободно и двете сосови, а шарнирниот механизам да се врти слободно, додека се вклопуваат на објектот на рязане.

Преди да користите овој теблед, може да проверите внимателно следното содржинање.

Не заборавете Теболдите постојат 12 тип.

<

